

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d.со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија над: BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана со седиште на Леталишка цеста 3Ц, 1000, Љубљана, Словенија, APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. со седиште на Пухова улица бр. 18, 2250 Птуј, Словенија и РИКАРОКА vse za otroka d.o.o. со седиште на Сломшкова улица 3, 2250 Птуј, Словенија, по пат на стекнување на 51% од правта на глас, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 27.05.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d.со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, со која ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. ќе стекне контрола над BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана со седиште на Леталишка цеста 3Ц, 1000, Љубљана, Словенија, APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. со седиште на Пухова улица бр. 18, 2250 Птуј, Словенија и РИКАРОКА vse za otroka d.o.o. со седиште на Сломшкова улица 3, 2250 Птуј, Словенија по пат на стекнување на 51% од правта на глас.

Предметната концентрација се смета како една концентрација и покрај тоа што сопственоста над целните друштва BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана од една страна, и РИКАРОКА vse za otroka d.o.o. и APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. од друга страна е различна и неповрзана, бидејќи трансакциите се меѓусебно условени. Како што произлегува од Писмото за намери, услов за Трансакцијата е Купувачот во судскиот регистар да се регистрира како сопственик на удели, врз основа на кои ќе биде сопственик на 51% од гласачките права на друштвата BABY CENTER trgovina d.o.o. , РИКАРОКА vse za otroka d.o.o. и APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o.. Доколку купувачот не се регистрира како сопственик на удели кои носат 51% од гласачките права во кое

било од наведените друштва, Трансакцијата нема да се изврши, односно ќе се поништи и купувањето на 51% од гласачките права во останатите друштва.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. е приватен капитален фонд и е независен фонд за приватен капитал со инвестициски потенцијал од околу 70 милиони ЕУР. Фондот се фокусира на инвестирање во развој кај иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија од прва класа и средни капитали основани или кои го водат својот бизнис претежно во Словенија и во Хрватска.

Регистрирана дејност на Друштвото е: дејност на старателски и други фондови и други финансиски ентитети.

ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. работи во рамките на Словенчката инвестициска програма за капитален раст (The Slovene Equity Growth Investment Programme “SEGIIP“). Станува збор за програма на сопственичко инвестирање во износ од 100 милиони ЕУР, кои СИД банка и Европскиот инвестициски фонд (EIF) ја основаа во ноември 2017 година. Целта на програмата е сопственичка поддршка на словенчките иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија, mid-cap фирмите со до 3000 вработени и отворање на нови работни места во Словенија. Програмата е поддржана од Европскиот фонд за стратешки инвестиции (EFSI), кој претставува јадро на Инвестицискиот план за Европа.

ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. нема поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија.

BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана е со регистрирана дејност: трговија на мало во специјализирани продавници со играчки и реквизити за игра и забава. Друштвото се занимава со продажба на производи за трудници и деца. Друштвото работи на пазарот за малопродажба, а негова примарна целна група се трудниците и децата на возраст до 8 години.

BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана нема поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија.

APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. е со регистрирана дејност: трговија на големо со други производи за широка употреба. Друштвото е активно на пазарот на големопродажба. Главна дејност на Друштвото е големопродажба на играчки, квалитетна детска опрема, помагала за деца и текстил за деца.

APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. има едно поврзано друштво на пазарот во Република Северна Македонија – Друштво за трговија и услуги АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје со седиште на булевар „Киро Глигоров“ бр. 13, Скопје и со регистрирана дејност: трговија на големо со друга стока за домаќинствата.

PIKAROKA vse za otroka d.o.o. е со регистрирана дејност: трговија на мало во специјализирани продавници со играчки и реквизити за забава и игра. Главна дејност на Друштвото е малопродажба на производи за деца преку 34 класични продажни единици низ Словенија и една онлајн продавница.

PIKAROKA vse za otroka d.o.o. нема поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски